



15. Дали има назначено стручно лице за безбедност и здравје при работа да не
16. Дали има претставник избран од страна на работниците за безбедност и здравје при работа да не
17. Дали има склучено договор со овластена здравствена установа од областа на медицина на трудот да (датум \_\_\_\_\_) не
18. Дали работниците имаат извршено периодични здравствени прегледи да (датум \_\_\_\_\_) не
19. Обука на вработените од областа безбедност и здравје при работа врз основа на сопствена програма да не
20. Донесени безбедносни мерки против пожар да не
21. Донесени безбедносни мерки за прва помош и евакуација во случај на опасност да не
22. Обезбедување на опрема за лична заштита на вработените и нејзина употреба да не
23. Извршени повремени прегледи и испитувања на средствата за работа да (датум \_\_\_\_\_) не
24. Извршени прегледи и испитувања на хемиски, биолошки и физички штетности, микроклимата и осветленоста да (датум \_\_\_\_\_) не
25. Водење на евиденција од областа на безбедност и здравје при работа да не
26. Дали на работни места и на средствата за работа се истакнати предупредувања и знаци за опасности (согласно правилник за знаци за безбедност и здравје при работа) да не
27. Дали се случила повреда на работа во претходната година и во досегашниот тековен период да не
28. Дали има работници за кои од страна на здравствена комисија при фондот на ПИОМ е утврдена намалена способност да не
29. Кога последен пат е извршен инспекциски надзор од областа на безбедност и здравје при работа \_\_\_\_\_

Пополнил: \_\_\_\_\_